



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 4 октомври 1999
Скопје

Број 64

Год. LV

Претплата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1605.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81,
40/87, 17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93),
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 4. ДО 10.X. 1999 ГОДИНА

Член 1

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе
се наплатува во времето од 4. до 10.X.1999 година изне-
сува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино,
уметничка изложба и други културни манифестации –
5,00 ден.;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи – 2,00 ден.;
3. На секој продаден возен билет во железничкиот и
автобускиот (меѓународниот) сообраќај – 10,00 ден.;
4. На секој продаден возен билет во авионскиот соо-
браќај – 50,00 ден.;
5. На секој влезен билет на спортски натпревари и
други спортски приредби – 5,00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 23-4479/1 Претседател на Владата
24 септември 1999 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1606.

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95,
30/95, 40/95, 23/95 и 43/99), член 10, став 4 од Законот за
акцизите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99
и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за фор-
мирање највисоки цени на одделни нафтени деривати
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/
99), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА РАФИНИЕРСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	до 14,180
– МБ-98	до 14,413
– БМБ-95	до 14,472

б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 13,099
– Д-2	до 12,840

в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 13,487

г) Мазут	до 8,679 ден/кг.
----------	------------------

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците
согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финерска цена и производната рафинерска цена изне-
ссуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	21,170
– МБ-98	22,430
– БМБ-95	20,378

б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	9,751
– Д-2	9,510

в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	1,363

г) Мазут	0,001 ден/кг
----------	--------------

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Број 23-4567/1 Претседател на Владата
24 септември 1999 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1607.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за
пригодни ковани пари („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 11/95), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 2000 ГОДИНИ ОД ПОЧЕТО- ЦИТЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО

1. По повод 2000 години од почетоците на Христи-
јанството се изработуваат пригодни ковани пари и тоа:
пригодни ковани пари од 1 денар за редовен промет,
пригодни ковани пари од 1 денар во сребро и пригодни
ковани пари од 1 денар во злато.

2. Пригодните ковани пари од 1 денар за редовен
промет се со следниве карактеристики:

- состав: Cu, Zn 17 и Ni 3;
- тежина од 5,1 гр.;
- пречник: 23,8 мм.

3. Пригодните ковани пари од 1 денар во сребро се
со следниве карактеристики:

- состав: Ag 925, Cu 75;
- тежина од 7,0 гр.;
- пречник: 23,8 мм.

4. Пригодните ковани пари од 1 денар во злато се со
следниве карактеристики:

- состав: Au 916, Ag 42, Cu 42;
- тежина од 8,0 гр.;
- пречник: 23,8 мм.

5. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука се со кружен облик и со следниве основни белези:

а) на предната страна е логотипот на Народна банка на Република Македонија (фолис на Јустин II од VI век) со текст: „Народна банка на Република Македонија“ на македонски јазик и номинална вредност од 1 денар, со текст на македонски и англиски јазик;

б) на опачината е прикажан иконостасен крст на Полошкиот манастир „Св. Ѓорѓи“ 1584 година со текст: „Народна банка на Република Македонија“ на англиски јазик и назначена годината „2000“.

6. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 2 на оваа одлука е 3.000.000 парчиња, а на пригодните ковани пари од точките 3 и 4 е по 2.000 парчиња.

7. За изработка на пригодните ковани пари од точка 4 на оваа одлука се користи монетарното злато од резервите на Република Македонија.

8. За спроведување на оваа одлука се овластува Народната банка на Република Македонија.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-4615/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1608.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Да се изврши продажба на објект сопственост на Република Македонија корисник Министерство за финансии – Управа за јавни приходи Прилеп, кој се наоѓа на КП бр. 3948/3 во површина од 343 м² КО Витолиште – Прилеп, заведен во Поседовен лист бр. 533.

Член 2

Договорот за продажба на објектот од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на објектот се приход на Буџетот на Република Македонија и да се уплатат на сметка 40100-630-16.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4475/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1609.

Врз основа на член 40 од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 45/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КРИВА ПАЛАНКА И РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија ја презема грижата за вршење на комуналните дејности:

- 100310 – производство и дистрибуција на вода,
- 100320 – пречистување и одведување на отпадни води,
- 100352 – изнесување, депонирање и преработка на отпадоци.

Член 2

Со донесувањето на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе преземе активности за именување и разрешување на органите на управувањето и раководењето на Јавното претпријатие за комунални услуги „Комуналец“ – Крива Паланка.

Член 3

Вршењето на комуналните дејности од член 1 на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ја врши на товар на средствата на Буџетот на општините Крива Паланка и Ранковце.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4541/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1610.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД НАДОМОСТОКОТ ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДИТЕ И УСЛУГИТЕ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ-ПРЕЛЕТИ

Член 1

Во Одлуката за начинот на користење на средствата од надоместокот што се наплатува за користење на уредите и услугите на контролата на летање во воздушниот сообраќај-прелети („Сл. весник на РМ“ бр. 38/97) во точка 1 алинеја 2 зборовите: „Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ќе користи за оваа намена 50% од износот на средствата што ќе преостанат по отплатата на кредитот од алинеја 1 на оваа точка, а преостанатите 50% од средствата се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија“ се бришат.

Член 2

Точка 2 се менува и гласи: „Средствата од точка 1 на оваа одлука, Народна банка на Македонија ги

уплатува на жиро сметка на сопствени приходи на Министерството за сообраќај и врски“.

Од овие приходи Министерството за сообраќај и врски ќе ги финансира оперативните трошоци и развојот на уредите и услугите на контролата на летање во горниот воздушен простор-прелети, врз основа на програма изготвена од Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, која е составен дел на Програмата за работа на Министерството за сообраќај и врски.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4384/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1611.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 септември 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ И ТЕТОВО

1. Се огласува именување на еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје и еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 17-4686/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1612.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот за статистика на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
	8473 30	– Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
	8473 30 10 00	– – Електронски а) Мрежна картичка 10 Base TISA ethernet adapter	37 парчиња
8542		Електронски интегрирани кола и микро-склопови:	
	8542 13	– – Метално оксидни полупроводници (МОС технологија):	
	8542 13 10 00	– – – Мемории (Д-РАМс; СРАМс; цапче-РАМс; ЕПРОМс; Е2ПРОМс; ФЛАСХ Е2ПРОМс; РОМс; ЦАМс; ФИФОс; ЛИФОс; и др.)	
		а) 8Мб мемориски модул	15 парчиња
		б) 32 Мб мемориски модул	25 парчиња
		ц) 16 Мб мемориски модул	7 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4537/1/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1613.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
4016		Други производи од гума, освен од тврда гума:	
	4016 93	– – Производи за затинање:	
	4016 93 90 00	– – – Друго а) Дихтунзи (гумици)	150 (кмп)
7214		Други прачки од железо или не-легиран челик, само ковани, топло валани, топло влечени или топло екструдирани, вклучувајќи ги оние што се усучени по валашето:	

1	2	3	4	1	2	3	4
	7214 20 00 00	– Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени во процесот на валање				г) Адаптери DN 200 (прохром)	2 парчиња
		а) Арматура	30 тона			х) Звонести отвори со фланша DN 200	4 парчиња
7219		Плоснати валани производи од не'рѓосувачки челик, со ширина од 600 мм или поголема:		7318		и) Перфорирана влезна цевка	2 парчиња
	7219 23 00 00	– Со дебелина од 3 мм и поголема, но помала од 4,75 мм				Завртки, навртки, тирфони, завртки со кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и слични производи, од железо или челик:	
		а) Перфорирани лимови 0.5	12 таб		7318 15 00 00	– Други завртки, со или без свои навртки или подлошки	
		б) Перфорирани лимови	2 парчиња			а) Прохромски шрафови со навртки и шајбни	2000 парчиња
7219 34		– Со дебелина од 0,5 мм до 1 мм:				Други производи од железо или челик:	
	7219 34 10 00	– Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на никел		7326		– Откривки или отпесоци, понатаму необработувани:	
		а) Прохромски лимови 0,5 мм	50 таб		7326 90	– Друго:	
		б) Прохромски лимови 1-5 мм	10 таб		7326 90 80 00	– Конектори за кабли со оптички влакна	
		ц) Прохромски лимови 10 мм	5 таб			а) Излезни турбини од прохром	2 парчиња
		д) Прохромски лимови 14-16 мм	5 таб			б) Вентилатори од прохром	4 парчиња
7304		Цевки и шупливи профили, безрабни, од железо (освен од леано железо) или од челик:			8414 80	– Друго:	
	7304 49	– Друго:			8414 80 30 00	– До 15 бари	
	7304 49 91 00	– Со надворешен дијаметар до 406,4 мм				а) Компресор со цевки, вентили и пропратни делови и црева	1 (кмп)
		а) Прохромски цевки ТН 200	14 (84 м)			б) Компресор	1 парче
		б) Прохромски цевки ДН 150	5 (30 м)			Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
		ц) Прохромски цевки ДН 100	6 (36 м)			– Друго	
		д) Прохромски цевки ДН 80	17 (102 м)	8479		– Друго	
7307		Прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од железо или челик:			8479 89	– Друго	
	7307 21 00 00	– Прирабници			8479 89 95 00	– Друго	
		а) Прохромски фланши ДН 200	148 парчиња			а) Опрема за дозирање на хлор со мешалка, дозирачка пумпа, дозирачка линија, вентил, резервоар за раствор од 200 л. мини пумпа за пренос на хлорот, сигурносни вентили и сл.	1 (кмп)
		б) Прохромски фланши ДН 150	30 парчиња			Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци или слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили:	
		ц) Прохромски фланши ДН 100	320 парчиња			– Неповратни вентили:	
		д) Прохромски фланши ДН 80	54 парчиња			– Од леано железо или челик	
7307 22		– Колена, лакови и муфови, со завојница:			8481 30	а) Неповратни вентили DN 200	2 парчиња
	7307 22 90 00	– Колена и лакови			8481 40	– Сигурносни вентили:	
		а) Прохромски колена DN 200	28 парчиња		8481 40 90 00	– Друго	
		б) Прохромски колена DN 150	8 парчиња	8481		а) Воздушни вентили	5 парчиња
		ц) Прохромски колена DN 100	14 парчиња			– Други уреди:	
		д) Прохромски колена DN 80	10 парчиња			– Славини и вентили за садопери, мијалници, бидеа, котлиња за вода, кади и слично:	
7307 29		– Друго:			8481 80 59 00	– Друго	
	7307 29 10 00	– Со навој				а) Пропустен вентил DN 80	2 парчиња
		а) Прохромски редуктори DN 80/100	6 парчиња			б) Пропустен вентил DN 100	1 парче
		б) Прохромски редуктори DN 80/150	4 парчиња			ц) Пропустен вентил DN 150	1 парче
		ц) Прохромски редуктори DN 100/150	2 парчиња			д) Пропустен вентил DN 200	8 парчиња
		д) Прохромски редуктори DN 150/200	3 парчиња			– Лептирести вентили	
		е) Прохромски редуктори DN 200/300	6 парчиња			а) Моторен пепелужаст вентил DN 150	1 парче
7307 29 90 00		– Друго				б) Моторен пепелужаст вентил DN 200	1 парче
		а) Прохромски тенгитици DN 200/200	14 парчиња				
		б) Прохромски тенгитици DN 200/100	5 парчиња				
		ц) Прохромски тенгитици DN 150/100	4 парчиња				
		д) Прохромски тенгитици DN 100/80	6 парчиња				
		е) Прохромски тенгитици DN 100/100	4 парчиња				
		ф) Прохромски тенгитици DN 80/80	3 парчиња				

1	2	3	4	1	2	3	4
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калема:			8536 10	-Осигурувачи:		
8504 40	-Статички конвертори (пре-творувачи):			8536 10 50 00	-За јачина на струја над 10 А до 63 А		
8504 40 94 00	---Друго			8536 30	а) Автоматски фид осигурувач	1 парче	
8504 90	а) Фреквентен регулатор	2 парчиња		8536 30 10 00	-Други апарати за заштита на електрични струјни кола:		
8504 90 90 00	-Делови:			8536 30 10 00	-За јачина на струја до 16 А		
8504 90 90 00	---Од статички конвертори			а) Моторна заштита – СТИР-РЕР	1 парче		
	а) Мрежна пригушница	2 парчиња		б) Трансформаторска заштита-секундарна страна	1 парче		
	б) Излезен фитер	2 парчиња		ц) трансформаторска заштита-примарна страна	1 парче		
	ц) Оперативски модул	2 парчиња		д) Моторна заштитна-хлоринаторска станица	1 парче		
	д) Аналоген модул	2 парчиња		е) Моторна заштитна-батер-флај регулатор	2 парчиња		
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:			8536 50	-Други прекинувачи:		
8525 20	-Предаватели со вграден приемник:			8536 50 90 90	--Друго		
8525 20 99 00	---Друго			а) Светлосна типкалка	18 парчиња		
	а) воки токи со потребен при-бор	3 парчиња		б) Светлосни положојни пре-кинувачи	9 парчиња		
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување:			ц) Прекинувач со клуч	5 парчиња		
8526 92	--Уреди за радиодалечинско управување:			д) EMERGENSCY-STOP	1 парче		
8526 92 90 00	---Друго			е) Прекинувач за исклучување со Хд осигурувач 160 А	1 парче		
	а) Радио модем	1 парче		8536 69	--Друго:		
	б) Процесен I/O систем	1 парче		8536 69 90 00	---Друго		
	ц) Радио модем	1 парче		а) Приклучници за поврзување на кабел генераторот	1 парче		
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или заштита на електрични струјни кола, или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, ограничувачи на напон, придружувачи на бранови со висока фреквенција, вклучници и разводни кутии), за напони поголеми од 1000 В:			8536 90	- Други апарати:		
8535 40 00	---Одводници на пренапон, ограничувачи на напон и придружувачи на бранови со висока фреквенција			8536 90 85 00	-- Друго		
	а) Заштита од атмосферски празнења	3 парчиња		а) Напојувач на резервен генератор	1 парче		
	б) Заштита од пренапон	3 парчиња		8537	Табла, плочи, пултови, маси, орман и други основи, опремени со два или повеќе производи од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен комутационите апарати од тар. број 8517:		
8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релени, осигурувачи, бранови со висока фреквенција вклучници и штекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000 В:			8537 10	- За напон до 1000 В:		
	а) Заштита од атмосферски празнења	3 парчиња		8537 10 91 00	-- -- Управувачи (контролери) со програмирачка меморија		
	б) Заштита од пренапон	3 парчиња			а) ПЛЦ со ПЛЦ адаптери, програмер и автоматизација на опремата, програмски софтвер, единица за напојување со електрична енергија	1 (кмп)	
	в) Заштита од пренапон	3 парчиња			б) Програмски контролер	1 (кмп)	
	г) Заштита од пренапон	3 парчиња			Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со елек-		

	а) Мерач на притисок min/тах и прекинувач на притисок	2 парчиња
9026 90	– Делови и прибор:	
9026 90 90 00	– – Друго	
	а) Дигитален дисплеј	2 парчиња
	б) изолационен појачувач на сигнал 4-20 МА	2 парчиња
	ц) КНџ трансдукторски мерач	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4021/1/1

24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1614.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони: – Телефонски апарати (телефони); видеофони:	
	8517 19	– – Други:	
	8517 19 90 00	– – Други	
		а) Телефонски апарати	10 парчиња
	8517 21 00 00	– Телефакси	1 парче
	8517 30 00 00	– Комутациони апарати за телефонија или телеграфија	
		а) Телефонска централа	1 парче
8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:	
	8525 20	– Предаватели со вграден приемник:	

1	2	3	4
---	---	---	---

	8525 20 91 00	--- За целуларни системи (мобилен телефон)	
	а) Мобилен телефон		4 парчиња
8534	8534 00	Печатени кола:	
	8534 00 19 00	--- Друго	
	а) Картица за локали		2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4120/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1615.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Агенцијата за обнова и развој и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:	
	8525 20	--- Предаватели со вграден приемник:	
	8525 20 91 00	--- За целуларни системи (мобилен телефон)	300

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4214/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1616.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици; мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
	8471 50 90 00	--- Друго	
	а) персонален компјутер		500 парчиња
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
	8471 60 50 00	--- Тастатури	500 парчиња
	8471 60 90 00	--- Друго	
8473		Монитори во боја	500 парчиња
		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
	8473 30	- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
	8473 30 10 00	--- Електронски	
8524		а) Мрежни картички	421 парчиња
		Плочки, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
	8524 31 00 00	--- За репродукција на појави, освен звук или слика	
	а) Софтвер на ЦД		500 парчиња
	б) Мемориски модули		421 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4536/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1617.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15.97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 30 00 00		Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг. што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј	11 парчиња
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар. подбросви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 90 00		- Друго	155 парчиња
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 40 00		--- Печатари	32 парчиња
8471 60 50 00		--- Тастатури	155 парчиња
8471 60 90 00		--- Друго	161 парчиња
8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. бр. 8469 до 8472:	
8473 30		- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
8473 30 10 00		--- Електронски	197 парчиња
8542		Електронски интегрирани кола и микро-склопови:	
8542 13		---Метално оксидни полупроводници (MOS технологија):	
8542 13 10 00		--- Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs EPROMs; E2PROMs; FLASH E2PROMs; ROMs; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др.)	155 парчиња
8524		Плочы, ленти и други снимни подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
8524 91		-- За репродукција на појави освен на звук или слика:	
8524 91 10 00		--- Со снимни податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци.	166 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4214/2
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1618.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
8702 32		---Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2500 см ³ :	
		---Нови:	
		---Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ :	
8703 32 10 19		---Други	
		а) возило RENAULT KANGOO RN 1.9D, вид на мотор: дизел, сила на мотор: 65KS/47 KW, запремина на моторот: 1870 цм, носивост: 5 лица + 450 кг	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4119/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1619.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

7307		Прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од железо или челик: -Леан прибор: а) хидранти б) Паткина нога и колено за хидрант ц) Тештици за хидрантите	59 парчиња 54 парчиња 5 парчиња
8481		Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, казми или слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили:	
8481 80		-Други уреди:	
8481 80 85 00		---Лептирести вентили	
		а) за надворешен дијаметар на РЕ цевка 63 мм	8 парчиња
		б) за надворешен дијаметар на РЕ цевка 90 мм	135 парчиња
		ц) за надворешен дијаметар на РЕ цевка 110 мм	8 парчиња
		д) за надворешен дијаметар на РЕ цевка 110 мм	7 парчиња
8481 80 99 00		---Друго	
		а) за цевка надворешен дијаметар 63 мм	50 парчиња
		б) за цевка надворешен дијаметар 50 мм	50 парчиња
		ц) за цевка надворешен дијаметар 32 мм	480 парчиња
8481 90 00 00		---Делови	
		а) DN 30	8 парчиња
		б) DN 80	135 парчиња
		ц) DN 100	8 парчиња
		д) DN 150	580 парчиња
9028		Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење:	
9028 90		-Делови и прибор:	
9028 90 90 00		---Друго	
		а) за ПЕ 1 работа со цевки и водомерач 3/4	575 парчиња
		б) за ПЕ 1 1/2 работа со цевки и водомерач 1	4 парчиња
		ц) за ПЕ 2 работа со цевки и водомерач 2	2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4117/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1620.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 50		---Дигитални централни единици освен оние од тар. подброви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 90 00		---Друго	
		а) персонален компјутер	50 парчиња
8471 60		---Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 50 00		---Тастатури	50 парчиња
8471 60 90 00		---Друго	
		а) монитори	50 парчиња
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
8517 50		---Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	
8517 50 90 00		---Други	
		а) мрежни картички	50 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4118/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1621.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-
ДАТА

1. Се овластува „Хидрогеолошко биро“ Д.О.О. од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- хидрогеолошки истражувања,
- геолошки истражувања за утврдување на резерви на метали, неметали и каустобиолити,
- изготвување на студии за водоснабдување,
- истражување на површински и подземни води,
- проектирање, изведба и стручен надзор на водоводни системи,
- проектирање на хидротехнички објекти,
- надзор на геолошки, хидрогеолошки и хидротехнички истражувања во тек на изведба,
- истражување на минерални, термални и термоминерални води,
- истражување на природни гасови,
- истражување на геотермална енергија,
- изготвување студии за заштита на површински и подземни води и мерки за заштита.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/1
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1622.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-
ДАТА

1. Се овластува ДПТУ „Медко“ ДООЕЛ од Битола, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина;
- изработка на техничка документација;
- мерење и предлагање мерки за заштита од штетна бучава.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/2
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1623.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-
ДАТА

1. Се овластува Заводот за испитување на материјали „Скопје“ од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- уредување, планирање и проектирање на просторот за живеење;
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштита од ерозија и лизгање на земјиште;
- изработка на техничка документација за депонии;
- изработка на техничка документација за пречистување на отпадните води;
- изработка на техничка документација за заштита од бучава кај патиштата и градски сообраќајници.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/3
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1624.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-
ДАТА

1. Се овластува Друштвото за градежништво, проектирање, инженеринг и трговија „Рекс“ од Тетово, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/4
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1625.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-
ДАТА

1. Се овластува Претпријатието за инженеринг, инвестиции и маркетинг „Унија“ од Скопје, да врши опре-

делени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/5
24 септември 1999 година,
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1626.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува „Еуроинвест – 11 Октомври“ од Прилеп, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување и ревизија на техничка документација, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина;
– изведување на научно-истражувачки и развојни проекти, како и проектирање на нови производи од домениот на заштитата на животната средина;
– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина и предлагање мерки за заштита;
– изготвување студии за депонирање и управување со комунален, индустриски, техноген и опасен отпад;
– вршење на консултантски услуги во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/6
24 септември 1999 година,
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1627.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува Претпријатието за геолошки, хидрогеолошки и инженерскогеолошки истражувања „Геохидропроект“ од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– вршење геохидролошки истражувања;
– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти во делот на загадувањето на водите и испитување на нивниот квалитет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/7
24 септември 1999 година,
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1628.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува Претпријатието за монтажа, инженеринг и сервисирање „Термо кинг“ од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина;
– испитување, мерење и контрола на загадување на воздухот од енергетски и индустриски постројки и објекти.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/8
24 септември 1999 година,
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1629.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ- ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО- ДАТА

1. Се овластува А.Д. „Завод за урбанизам и станбено комунална техника на Република Македонија“ од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување и ревизија на техничка документација, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина;
– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштита на животната средина;
– вршење на консалтинг услуги во областа на заштита и унапредување на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4432/9
24 септември 1999 година,
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1630.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува Републичкиот хидрометеоролошки завод од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изготвување и ревизија на еколошки и техничко-технолошки развојни и научно-истражувачки решенија, елаборати, проекти, студии и експертизи од областа на заштитата на животната средина;
- изготвување и ревизија на планови и определување на мерки за намалување на негативното влијание на деградационите процеси во животната средина;
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со загаденоста на воздухот и контрола на изворите на загадување;
- мерење, испитување и мониторинг на хемизмот на врнежите и трансграничен пренос на загадувачки материји во воздухот на големи далечини и рано откривање на радиоактивноста во врнежите, воздухот, површинските и подземните води;
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со загаденоста на површинските води, подземните води, водите кои се користат во системите за наводнување и одводнување и контрола на квалитетот на атмосферските води, отпадните води од населени места и индустриски отпадни води;
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со загаденоста на почвата;
- изработка и водење на катастар на загадувачи на воздухот, водите и почвата, како и карта на загадувачи;
- обработка и интерпретација на податоци од мерењата, испитувањето и следењето на состојбите со загаденоста на воздухот, водите и почвата, со соодветни компјутерски програми, како и пренос на истите до европските центри на разни меѓународни организации, агенции и асоцијации;
- издавање на годишни и периодични публикации, извештаи и годишници од мерењата, испитувањата и следењата на состојбите со загаденоста на воздухот, водите и почвата;
- трансфер на знаење, консалтинг услуги и сервис во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-4432/10
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1631.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува Трговското друштво за инженеринг „Аураинвест“ д.о.о. од Скопје, да врши определени

лени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

– изготвување на еколошки и техничко-технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштитата на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-4432/11
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1632.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се овластува ППТУТ „Флораскоп“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, да врши определени стручни работи за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, во дејностите за кои е регистриран и тоа:

- изведување на проекти на озеленување во населени места и индустриски објекти со примена на мерки за заштита на животната средина;
- изведување на проекти за производство на здрава храна со анализи на хемиски и физички својства на почвата, нивна загаденост со мерки за заштита, исхрана на растенијата со квалитет на приноси;
- изведување на проекти за заштита од ерозија;
- организирање и вклучување во еколошко-технолошки и научно-истражувачки проекти во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата;
- консалтинг и изработка на елаборати и изведување на проекти од областа на модификација на време на разбивање на магли и смог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-4432/12
24 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1633.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за ловството („Сл. весник на РМ“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ШТЕТНИОТ ДИВЕЧ И ВИДИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА**

1. Во Решението за утврдување на видот на штетниот дивеч и висината на паричната награда („Сл. весник на РМ“ бр. 16/97, 53/97 и 4/98) во точка 2 алинеја 1 износот „3.300“, се заменува со износот „330,00“, а во алинеја 2 износот „1.300,00“ се заменува со износот „130,00“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9441/1
21 септември 1999 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 33/92) објавува: дека од Регистарот на доработувачи на семенски материјал се брише:

ППТ „ФОРА СЕМЕ“ – Скопје, се брише од регистарот на доработувачи на семе запишан под регистарски број 28 – решение бр. 10-5676/2 од 15.09.1999 година.

Број 10-5676/2
15 септември 1999 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Ѓорчев, с.р.

1634.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 1 и 4 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 септември 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 5 став 2 и на член 8 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99).

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на одредбите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

3. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 5 став 1 од Законот означен во точката 1 од ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Сојузот на синдикатите на Македонија, на Уставниот суд на Република Македонија, му поднесе иницијатива за оценување уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од ова решение. Според наводите во иницијативата со оспорените одредби битно се отстапувало од концептот за приватизација на општествениот капитал кој произлегувал и бил компатибилен со природата и карактерот на општествената сопственост и според кој тоа право го имале претпријатијата, а не некои субјекти надвор од нив, во случајов Агенцијата за приватизација. Со постојниот закон Агенцијата имала право да го преземе поведувањето и непосредното водење на постапката за трансформација на претпријатието, само доколку претпријатието не постапило според роковите и начинот утврдени со закон, а со оспорените одредби на Агенцијата и се давало право да стане сопственик на општествениот капитал во претпријатието односно задругата во случаи кога постапката за трансформација не била отпочната или кои не ќе можеле да се трансформираат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на Законот и покрај тоа што документацијата за трансформација била доставена до Агенцијата.

Со ваквите овластувања, односно правата што и се давале на Агенцијата таа станувала единствен носител на општествениот капитал, која спротивно на член 58 став 1 од Уставот ќе одлучува и управува со тој капитал. Во таа смисла според оспорениот член 8 став 1 од Законот, а во врска со член 100-а став 2 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, претпријатијата, односно задругите, се обврзу-

вале на Агенцијата да и издадат обични акции или удел за вредноста на општествениот капитал, а ако тоа не го направеле доброволно со одлука на Агенцијата, тие станувале акции односно удели на Агенцијата, што не било во согласност и со член 30 од Уставот.

Во врска со ваквата поставеност на Агенцијата се поставувало и прашањето дали Агенцијата може да носи одлука за себе за да стане сопственик и дали таа самата може да се контролира во делот на трансформација на претпријатието, односно задругата, бидејќи контролната функција кон претпријатијата, односно задругите што се трансформирале ја имала Агенцијата. Во тој контекст се поставувало и прашањето за одговорноста на Агенцијата за трансформацијата што ќе ја изврши во претпријатијата, односно задругите во кои таа ќе биде единствениот сопственик, доколку трансформацијата не биде извршена согласно Законот.

Со оспорените одредби голем број на претпријатија, односно задруги кои сè уште не биле трансформирани или биле во процес на трансформација, се доведувале во нееднаква положба не по своја вина, во однос на оние што биле трансформирани, што не било во согласност со член 9 став 2 од Уставот. Во таква положба се наоѓале и работниците кои, поради состојбите во производството, неисплатените плати, последиците од војната на Косово, не биле во можност навреме да ги плаќаат ратите за сопствените акции во поглед на оние работници што примале плата и биле во можност редовно да ги отплатуваат акциите и поради ваквата нееднаква положба не ќе можеле да го остварат своето уставно право да учествуваат во управувањето и одлучувањето во друштвото што не било во согласност со член 58 став 1 од Уставот.

Рокот од 30 дена за спроведување на целата постапка за организирање, односно за довршување на процесот на трансформација бил неспроведлив, со однапред познат резултат. Во овој временски период и самата Агенција не била во можност да ја заврши трансформацијата и кусиот рок одел во прилог на желбата на законодавецот Агенцијата да стане единствен сопственик на општествениот капитал што значело поддржување на капиталот, а со тоа Агенцијата се стекнувала со права што не произлегувале од самиот закон и што не се во согласност со Уставот. Ако законодавецот имал за цел да се заврши процесот на трансформација во утврдениот рок од 30 дена, тогаш, заради обезбедување на еднаква положба на субјектите на пазарот, согласно членот 55 став 1 од Уставот, требало да го утврди и рокот во кој Агенцијата ќе ги приватизира, односно доприватизира претпријатијата, односно задругите. Со други зборови, рокот што се однесува за претпријатијата требало да се однесува и за Агенцијата.

Понатаму, во иницијативата се истакнува дека за согласноста со Уставот (со членот 58 став 1) било битно и прашањето дали Агенцијата може да биде носител на обични акции преку кои станува сопственик на општествениот капитал и преку кои се стекнува со правото на управување и одлучување во претпријатието, односно задругата.

Со оспорените одредби се отстапувало и од решенијата содржани во членот 718 од Законот за трговските друштва, според кој со влегувањето во сила на овој закон правните субјекти продолжуваат да работат под условите запишани во судскиот регистар, се до нивното организирање како акционерски, односно друштва со ограничена одговорност.

Подносителот на иницијативата, со оглед на тешко отстранливите последици кои можат да настапат со примена на оспорените одредби од Законот, предлага Уставниот суд, согласно член 28 од Деловникот на Уставниот суд, да донесе решение за запирање на нив-

ното извршување и преземените дејствија врз основа на нив.

6. Судот на седницата утврди дека според оспорената одредба на член 5 од Законот претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја отпочнале постапката за трансформација должни се во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон да се организираат како акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност, а според ставот 2 на овој член претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ја отпочнале постапката за трансформација, односно ја доставиле документацијата до Агенцијата ќе се организираат како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност доколку во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон трансформацијата нема да биде реализирана на начин и под условите утврдени со овој закон.

Во ставот 1 на членот 8 од Законот е предвидено дека при организирање на претпријатијата од членовите 8, 9 и 10 на овој закон во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, соодветно се применуваат одредбите од членот 100-а од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

7. Со Уставот на Република Македонија е воспоставен нов концепт на општественото уредување во чија основа, меѓу другото, е и гаранцијата за сопственоста и нејзината заштита во граѓанско-правна смисла и слободата на пазарот и претприемништвото. Така, согласно член 30 став 1 од Уставот, се гарантира правото на сопственост, а според неговиот став 3, никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста или правата што произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Согласно член 58 од Уставот, сопственоста и трудот се основа за управување и учество во одлучувањето.

Поаѓајќи од основната интенција на Уставот за изградба на граѓанско општество, кому општествената сопственост не му е иманентна, туку сопственоста како граѓанско-правен однос, тој не ја гарантира општествената сопственост, а обврската за нејзино трансформирање произлегува непосредно од самиот Устав. Во таа смисла, според член 7 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Собранието на Република Македонија е овластено да донесе закон со кој ќе се уреди трансформацијата на општествената сопственост. Со тоа законодавното тело е овластено да ги утврди условите, начините и формите на нејзиното трансформирање во некоја од сопственичките категории, но при тоа мора да се почитуваат темелните вредности на уставниот поредок утврдени во членовите 8, 30, 52, 55, 57 и 58 од Уставот.

Одредбите на членот 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште создаваат одредени обврски во поглед на статусното организирање, а посредно и суштински го определува редоследот на фазите на постапката за приватизација на претпријатијата. Задолжителното организирање на претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја отпочнале постапката за трансформација, во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон, да се организираат како акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност, не е во согласност со член 718 од Законот за трговските друштва, според кој со влегувањето во сила на овој закон правните субјекти продолжуваат да работат на начин и под условите под кои се запишани во судскиот регистар. И покрај тоа што во определениот рок со оспорената одредба на Законот не е можно такво организирање, тоа прашање излегува од рамките на надлежноста на Уставниот суд

бидејќи Судот не цени меѓусебна согласност на законите. Меѓутоа, ставот 2 на оспорената одредба на член 5 од Законот подразбира целосно губење на стекнатото право на претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ја отпочнале постапката за трансформација, односно ја доставиле документацијата до Агенцијата, автономно да продолжат со приватизацијата, стекната врз основа на одобрението на Комисијата на Владата за приватизација и обврска да се организираат како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, доколку во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон трансформацијата нема да биде реализирана на начин и под услови утврдени со овој закон, со што според мислењето на Судот оваа одредба има ретроактивно дејство врз овие претпријатија поради што се постави прашањето за повреда на уставниот принцип за забрана на ретроактивното дејство утврден во член 52 од Уставот и со уставниот принцип за слободата на пазарот и претприемништвото утврден во член 55 од Уставот.

Со оспорената одредба на член 8 од Законот е предвидено дека при организирањето на претпријатијата од членовите 8, 9 и 10 на овој закон во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, соодветно се применуваат одредбите од членот 100-а на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. Меѓутоа, за уставноста на оспорената одредба од значење е уставноста и на одредбите од членовите 18, 19 и 45 односно членот 100-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал предмет на одлучување пред овој суд по предметот У.бр. 119/99. Имено, со членот 18 (чији одредби се оспорени) од овој закон битно се отстапува од утврдениот режим на акциите со попуст. Акциите со попуст, согласно Законот, се отплатуваат на рати со одложено плаќање и тие претставуваат хартија од вредност и нивниот режим е утврден со членот 15 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97). Секоја отплатена акција е посебна акција (индивидуална) и влегува како автономен објект во правниот промет. Делумно отплатените акции се во сопственост на работниците кои се должни редовно да ги отплатуваат. Со оглед на тоа што според оспорените одредби на членот 18 од Законот се пренесуваат на Агенцијата како обични, кои ги продава под условите утврдени со овој закон, што значи дека таа станува сопственик, пред Судот се постави прашањето за нивната согласност со член 30 од Уставот. Исто така, според мислењето на судот со оспорените одредби на членот 18 од Законот на суштински начин се повредува и уставното начело на еднаквост на граѓаните пред Законот. Иако не е спорно одземањето на акциите заради неуредно плаќање, спорно е тоа што нема да им биде вратен, односно надоместен отплатениот дел од одземената акција. Поради тоа не е спорна одредбата од Законот дека неуредното плаќање може да се санкционира, меѓутоа сите акционери што акциите ги отплатуваат на рати мора да бидат под еднаков правен режим.

Во истиот контекст се постави прашањето за уставноста и на одредбата на ставот 2 од членот 19 од Законот. Имено, според оваа одредба по членот 28 од Законот се додава нов член 28-а, според кој, ако претпријатието во рок од 30 дена од денот кога имателот на привремените акции го изгубил правото на отплата на запишаните акции, односно удели од членот 28 став 2 на овој закон, неотплатените акции односно удели не ги пренело на Агенцијата, овие акции односно удели ја губат својата правна сила за имателот, односно се поништуваат по сила на Законот. Оттука произлегува и обврска на претпријатието да издаде нови акции, наме-

сто поништените, исто по сила на Законот, со што според мислењето на Судот Агенцијата како акционер самата на себе си издава акции, наместо акционерското друштво кое ги смитувало поништените акции. Со тоа, според мислењето на Судот се повредува правото на сопственост на акционерското друштво што ги емитувало поништените акции.

Врз основа на изнесените аргументи за сомнението на уставноста на член 18 став 5 и член 19 став 2 од овој закон во суштина се однесуваат и на сомнението за уставноста и на членот 45 став 4 од Законот.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 8 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште е предвидено дека соодветно се применуваат одредбите од членот 100-а од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и изразеното сомнение за уставноста на одредбата на ставот 4 на овој член, според мислењето на Судот ја доведува во прашање и уставноста и на оваа одредба поради што одлучи како во точката 1 на ова решение.

Според член 27 од Деловникот на Уставниот суд, Уставниот суд може во текот на постапката, до донесување на конечната одлука, да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија што се преземени врз основа на закон, друг пропис или општ акт чија уставност односно законитост ја оцenuва, доколку со неговото извршување би можеле да настанат тешко отстранливи последици.

Со оглед на тоа што со примена на оспорените одредби од Законот можат да настанат неотстранливи штетни последици во процесот на приватизацијата, Судот одлучи да ги запре од извршување поединечните акти и дејствија преземени врз основа на овие одредби.

8. Во поглед на наводите во иницијативата за поведување постапка за целината на членот 5 од Законот, односно и за ставот 1 на овој член, Судот оцени дека не може да се постави прашањето за неговата согласност затоа што утврди дека со оваа одредба се налага обврската претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја отпочнале постапката за трансформација во рок од 30 дена по влегувањето во сила да се организираат како акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност, односно да извршат статусни промени со што не се попречува трансформацијата на општествениот капитал.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од ова решение.

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пролевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Дунов.

У.бр. 120/99
15 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1635.

Државната изборна комисија врз основа на член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 20/94 и 48/99) и член 27 точка 6) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98 и 50/99) на седниците одржани на 20 и 28 септември 1999 година, ги пропиша обрасците број 22 и 23 за спроведување на изборот за претседател на Република Македонија:

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 22

членови 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 97 ставови 1, 2, 4 и 6 и член 106-а од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Врз основа на член 97 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ година, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на гласањето на Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____ за листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Се **ПОНИШТУВА** гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поради _____

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето-член 97 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, се повторува по 14 дена од денот на гласањето.

Против ова Решение може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа.

Жалбата се поднесува непосредно преку Државната изборна комисија.

Доставување на жалба по пошта не е дозволено.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 23

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 66 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Сериски број _____

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

за избор на претседател на Република Македонија

1. _____
(Име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија) симбол (ако го има) на подносителот на листата
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____

7. _____

ИТН...

Упатство за гласање:

Гласањето се врши на начин што се заокружува само редниот број пред името и презимето на кандидатот за претседател на Република Македонија за кој избирачот се определил да гласа и гласачкото ливче превиткано се става во гласачката кутија.

1636.

Државната изборна комисија на седницата одржана на 30 септември 1999 година согласно член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 48/99) со ждрепка го утврди редоследот на кандидати во листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

Согласно член 7 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 48/99), Државната изборна комисија ја објавува

**УТВРДЕНАТА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. МУАРЕМ НЕЏИПИ
2. ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ
3. МУХАМЕД ХАЛИЛИ
4. ТИТО ПЕТКОВСКИ
5. СТОЈАН АНДОВ
6. БОРИС ТРАЈКОВСКИ

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34-261/3
30 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Јосиф Луковски, с.р.

Во обрасците на Државната изборна комисија од број 5 заклучно со број 24 објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 58/99 се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

Обрасците број 19, 20 и 23 Државната изборна комисија не ги пропиша и истите не се во функција за спроведување на изборот за претседател на Република Македонија.

Согласно непропишувањето на обрасците број 19, 20 и 23, нумерацијата на пропишаните и објавени обрасци во „Службен весник на Република Македонија“ број 58/99 е од број 5 заклучно со број 21.

Број 34-267/1 Од Државната изборна комисија
30 септември 1999 година
Скопје

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 2320/99, на регистарска влошка бр. 03006220? 6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец „КАЈ СТОЛЕ“, Стојан Димитар Глужевски тп Кочани, ул. „1-ви Мај“ бр. 81.

Основач е Стојан Глужевски од Кочани.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Настапува во правниот промет со неограничени овластувања, а за обврските одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување е Стојан Глужевски.

Основачот одговара неограничено со целиот имот.
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2320/99. (32080)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12649/98, на регистарска влошка бр. 02015472? 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „ЦЕСЕСЕ“ Целал ДООЕЛ увоз-извоз ул. „108“ бр. 114 Скопје.

Основање на трговско друштво како ДООЕЛ согласно ЗТД.

Основач Целал Бајрам од Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бр. 27/2-1.

Дејности: 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 36.63, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 93.02.

Дејности во надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Целал Бајрам, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12649/98. (31517)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11083/98, на регистарска влошка бр. 02018173? 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет, посредување и услуги „МРШЕВЦИ – ТРАНС“ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Мршевци бр. 11.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет, посредување и услуги „МРШЕВЦИ – ТРАНС“ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Мршевци бр. 11.

Скратен назив „МРШЕВЦИ-ТРАНС“ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Назив во надворешно-трговскиот промет „МРШЕВЦИ-ТРАНС“ ЈТД Скопје.

Основач: Трајче Богдановски с. Мршевци, Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.12, 22.13, 25.12, 25.21, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 26.70, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.46, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.84, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 63.40.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна ипедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички агенции и бироа.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Атанасовски Раде, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11083/98. (31518)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3046/99, на регистарска влошка бр. 02016553? 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет, посредување и услуги „МУНГУС“ Сашко ДООЕЛ експорт-импорт с. Мршевци бр. 11 Скопје.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет, посредување и услуги „МУНГУС“ Сашко ДООЕЛ експорт-импорт с. Мршевци бр. 11 Скопје..

Скратен назив: МУНГУС Сашко ДООЕЛ експорт-импорт с. Мршевци Скопје.

Основач: Сашко Богдановски од с. Мршевци бр. 11 Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.80, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на стоки од консигнациони складови, изведување завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Сашко Богдановски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3046/99. (31520)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение I.Рег.-ЗГ.бр. 132/99 од 22.VI.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението Мак Вадо-Каи карате Центар – Скопје, со скратена ознака Мак Центар, со седиште во Скопје, бул. "Авној" бр. 34/3-7.

Основните цели и задачи на здружението Мак Вадо-Каи карате центар – Скопје се: поттикнување, омасовување и развој на карате, џудо, аикидо, диџитцу, јога, медитација и самоодбрана на територијата на Скопје и Република Македонија, развивање и унапредување на системот на натпревари, да се грижи за развојот и соработката со други услови за истото.

Здружението Мак Вадо-каи карате центар – Скопје ќе го претставува и застапува во правниот промет претседателот Атанас Филиповски од Скопје.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението Мак Вадо-каи карате центар – Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (32252)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение II.РЕГ.ЗГ.бр. 82/99 од 27.VIII.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓаните од с.Горно Лисиче "КВОРУМ" – Скопје, со седиште на ул. "Горно Лисиче" бб, с.Горно Лисиче.

Дејноста на здружението е: одржување и изградба на улици и тротоари во селото по пат на организирано прибирање на средства преку самопридонеси на граѓаните, отворање на фолклорна и пеачка секција, музичка секција која ќе се грижи за музиката наобразба, организирање на хор за пеење на фолклорни народни песни, организирање игранки, организирање на туристичко угостителски дејности, остварување на непосредни контакти со стопанственици во и надвор од земјата со цел задоволување на економските потребни на членовите и граѓаните од с.Горно Лисиче, соработка со друштва, институции, групи и поединци од земјата и странство, организирање на стручни предавања од стручни предавања од стручни лица за унапредување на земјоделството, организирање на советувања за интензивно, стручно и квалитетно товење на добиток, посети на фарми, стопанства, приватни и акционерски со цел практично запознавање со сите задачи и средствата за таквото определување како и третирање на сите други прашања и проблеми што чинат потреба и услов за секојдневниот живот на жителите на село Горно Лисиче.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението на граѓани од с.Горно Лисиче "КВОРУМ" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (32423)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден број 124 за 1999 година, се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име "Кворум за авангардна креативност" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на Форумот се: застапување на младинските општи и посебни интереси, поддршка на сите видови младинско творештво, поттикнување на спортот и рекреацијата, развој на едукативноста, еколошката, културната и забавната надградба, делување против болестите на зависност, пружање на психосоцијалната, правна и економска помош и друго.

Седиштето на Форумот е во Прилеп на ул. "Кеј 1-ви Мај" бр. 64.

Лице овластено за застапување и претставување на Форумот е Гоце Бојкоски – извршен директор.

Од Основниот суд во Прилеп. (32678)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден број 39 за 1998 година, се врши упис на измена на лицето овластено за застапување и претставување на Здружението на "Љубители и одгледувачи на кучиња "Амор" од Прилеп.

Наместо досегашното овластено лице Јосиф Башески за овластени лица за застапување и претставување на здружението се запишуваат Пејко Ѓорѓоски – претседател и Тони Петрушески – потпретседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (32679)

Со решение Згф.бр. 38/98 од 24.05.99 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 38 за 1998 година се запишува: Доброволно противпожарно друштво Злетовица - Злетово.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Никола Карев" бр. 38 - Злетово, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Злетово.

Од Основниот суд во Штип. (32846)

Со решение Згф.бр. 39/98 од 21.06.99 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 39 за 1998 година се запишува: Општински противпожарен сојуз - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Миро Барага" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (32847)

Со решение Згф.бр. 37/98 од 24.05.99 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 37 за 1998 година се запишува: Доброволно противпожарно друштво Три Чешми - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Даме Груев" бр. 4, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (32848)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.РЕГ. ЗГ.бр. 117/99 од 09.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на љубители на Ромска фолклорна уметност РОМАНО ИЛО - Скопје.

Седиштето на Здружението на љубители на Ромска фолклорна уметност РОМАНО ИЛО - Скопје е во Скопје, ул. "Пелагонија" бр. 34, а подрачјето на дејствување е да работи на културно едукативно издигање на Ромите во Република Македонија и надвор од неа преку организирање на секции, семинари и други облици на масовно, културно и хуманитарно дејствување, да се грижи за еколошко чиста животна средина, да соработува со културно-просветни установи, организирање на секции од областа на културата, уметноста и спортот, да организира хуманитарни, социјални манифестации од областа на музиката, уметноста и спортот во Републиката и странство, да организира собир на прилози наменети за изградба на социјално-културни објекти каде што ќе се спроведуваат редовните активности на здружението, да издава списанија наменети за деца, младинци и возрасни, да соработува со меѓународни, културни фондации, црковни општини и заедници, за издигање на ромската култура и уметност и да ги мотивира и ангажира граѓаните во врска со едукацијата и други активности.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здружението на љубители на ромската фолклорна уметност РОМАНО ИЛО - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32252)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.РЕГ. зг.бр. 191/99 од 03.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Спортско риболовно друштво "МРЕНА" при Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје" - Скопје, со седиште во Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје" - Скопје.

Дејноста на Спортско риболовно друштво "МРЕНА" при Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје" - Скопје е организирано одвивање активности поврзани со спортскиот риболов, заштита на рибниот фонд во реките и другите риболовни води, унапредување и зголемување на рибниот фонд, зголемување на стручните познавања на своите членови од областа на риболовството и спортскиот риболов, зачувување на еколошката околина и природната рамнотежа на богатството, ондонски и други врсти на фаунскиот свет во водата и развивање и соработка со други друштва и организации во Републиката и надвор од неа.

Со денот на запишувањето во Регистарот Спортското риболовно друштво "МРЕНА" при Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје" - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32631)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.РЕГ. ЗГ.бр. 187/99 од 12.V.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Винг Чун Кунг Фу клубот "ПРОЛЕТ" од Скопје, со седиште на ул. "Јабланица" бр. 50-б, Скопје.

Дејноста на Винг Чун Кунг Фу клубот "ПРОЛЕТ" е: масовување и развој на Кунг Фу спортот, особено со помладите категории како кадети, кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, учество на клубот во организиран систем на натпревари кои ги организираат сојузите и меѓународните натпревари од официјален и пријателски карактер.

Со денот на запишувањето во Регистарот Винг Чун Кунг Фу клубот "ПРОЛЕТ" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32672)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 77/99 од 29.09.1999 год. отвори стечајна постапка кон должникот Водостопанско претпријатие "Стерна" со П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Октомвриска" бр. 1-в, запишан во регистарска влошка бр. 1-693 во Окружен стопански суд Битола со жиро сметка 41100-601-2068 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

За стечаен судија е определена судијата Татјана Суслеска - судија во овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник определен е Божидар Талески дипломиран од Прилеп, со стан на ул. "11 Октомври" 142, со телефон 098-28-697.

Стечајната постапка се отвора на ден 29.09.1999 год. во 12,00 часот.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани

во јавните книги (катастарот), во рок од 20 дена смета-но од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во прија-вата да означат на кои предмети постои различно пра-во, начинот и основата на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите об-врски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запи-шани права врз недвижностите (катастарот) како и правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа: Собир на доверители за испитување и утврдување на побарувањето (испитно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно ро-чиште) за ден 24.11.1999 година во 9,30 часот во суд-ница Голема сала во Основен суд Прилеп.

Огласот за отворање на стечајната постапка е истак-ната на огласната табла на судот на ден 30.09.1999 год.

Од Основниот суд во Прилеп. (33087)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште КП бр.1768/ дел на м.в."Опулица" нива 6 класа, површина од 660 м², план Уп.бр.1103-2456/1 од 20.08.1999 година опишана во ПЛ бр.170 на КО Раотинце сопственост на по 1/2 една идеална половина на Зафировски Митре Славко од Скопје, бул."Илинден" бр. 3/13 и Зафировски Митре Стојко од Тетово, ул."Б.Тоска" бр.17 за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-во. (31332)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија иде-ална половина од Прцела број 278/2 во м.в."Над село" нива со површина од 10.120 м², во КО Курија сопстве-ност на Андов Страшо од Неготино, ул."Антигона" бр. 30. Цена на продажбата 61.165,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-но, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ђинов Гело, ул."М.Тито" бр.138, Неготино.

(31343)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр.28/1, план 3, скица 3, м.в."Кумли Баир", култура ни-ва, класа 7, површина од 6211 м², и КП бр.28/1, план 3, скица 3, м.в."Кумли Баир", култура нива, класа 5, повр-шина од 4045 м², заведени во ПЛ 243 за КО Биљанов-це, сопственост на Паневска Маја, ул."В.Стаменов" бр. 16, с.Доброшане, Куманово и Стојановски Томе, ул."И.Милутиновиќ" бр.5, Куманово, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр.1 а, Ку-маново. (31344)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, КП 1674, план 005, скица 008, м.в."Желков дол чуката" кат. култура нива, класа 6, површина од 2746 м², сопстве-ност на Борис Мешков од Ваташа, видно од имотен лист бр.247 за цена од 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-но, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (31343)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр.249, план 4, скица 7, класа 2, површина од 3400 м², во КО Сенокос сопственост на Билали Ганиов Шемси, с.Сенокос, за цена од 215.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-но, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Весна Василеска, ул."Б.Гиноски" бб, Гостивар. (31346)

Се продава недвижен имот - шума и нива кои се нао-ѓаат во с.Глумово, Скопје, КО Глумово, м.в."Јаруга", КП 2013/1, план 7, скица 16, класа 4, површина од 291 м² и КП 2014, план 7, скица 16, класа 6, површина од 615 м², сопственост на Османи Мемич Фета, с.Шише-во, ул."М.Спасов" бр.66, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-но, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Љубица Моловска, ул."Франклин Рузвелт" бр. 44-а, општина Центар, Скопје. (31392)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр.2090, план 6, скица 17, м.в."Горна река", нива класа 2, повр-шина од 334 м², и КП бр.2091, план 6, скица 17, м.в. "Горна река", шума класа 3, површина од 484 м², заве-дени во ПЛ бр.263 за КО Стрезовце, сопственост на Тасевски Драгутин од Куманово, ул."Шумадијска" бр.4.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-но, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Томислав Младеновски, ул."Ленинова" бб, Ку-маново. (31566)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр.4835, м.в."Дреновец" лозје, класа 3, површина од 1250 м² и КП бр.4853 на м.в."Дреновец", лозје, класа 3, во површина од 750 м², опишано во ПЛ бр.10461 на КО Тетово, за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Каљоши Осман Реџеп, ул."И.Р.Дола", Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (31567)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП 2794, план 7, скица 34, м.в."Меѓу две реки", класа 3, површина од 3 м², во КО Валандово, сопственост на Марков Васил од Валандово, за цена од 1.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Караџанов" бр.4, во Гевгелија. (31568)

Се продава земјоделско земјиште - нива, сопственост на Стојановска Лепа, построена на КП 5912/20, план 27, скица 51, м.в."Јурија", култура градина, класа 3, површина 500 м², во КО Кучевиште, за цена од 92.760,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Светлана Лазаревиќ, ул."Костурска" бр.18-5/1, општина Чаир, Скопје. (31658)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр.1688/1, план 4, скица 10, м.в."Осоец", класа 6, површина од 414 м², во КО "Добри Дол", сопственост на Блажевски Орце од с.Добри Дол, Скопје, заведена во ПЛ бр.3977, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул."К.Ј.Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин во општина К.Вода, Скопје. (31662)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.5682, КО Кучевиште, површина од 1000 м², за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Дурански Војислав и Дурански Стојан.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ленка Панчевска, општина Чаир, Скопје.

(31714)

Се врши продажба на недвижен имот - нива од 4-та класа, со површина од 2.605 м², што се наоѓа на КП 1685/1, на место викано "Црвеница, КО Говрлево, сопственост на Радомир Тодоровски од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул."Иван Козаров" бр. 24 лок.23 (ДТЦ "Стара рампа").

(31734)

Се продава земјоделско земјиште построена на КП број 14176/2, план 40, скица 157, м.в."Велешки пат", култура нива класа 4, со површина од 1000 м², заведена во поседовен лист 12819 за КО Куманово, сопственост на Илиевска Д. Живка, ул."Ј.Јусенин" бр.7, Куманово за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул."11 Октомври" бр.1а во Куманово. (31840)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр.874 на м.в."Кодра", пасиште, 5 класа, во површина од 751 м², опишано по ПЛ бр.815 на КО Доброштите, за цена од 100.000,00 денари, сопственост на Максуди Сулејман Арун од с. Доброштите, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Наџи Зекири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово.

(31841)

Се продава земјоделско земјиште во КО Владиловци, сопственост на Ладе Мицевски од Скопје, со стан на ул. "Д.Стојанова" бр.3 и тоа: 2/18 идеален дел од култура нива, класа 6, КП 10, план 55, место викано "Леска", со површина 4100 м², заведена во поседовен лист број 264 за КО Владиловци.

Наведениот имот се продава за цена од 1.750 Г.М. во денарска противвредност, по курсот на НБМ што важи на денот на плаќањето.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите

доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр.44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (31842)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Кавадарци 1(вон), КП-8081, дел-1, план-015, скица-015, м.в. "Умата", кат.култура-лозје, класа-5, со површина од 1860 м², и КП 8081, дел-2, план-015, скица-015, м.в. "Умата", кат. култура-лозје, класа-5 со површина од 2184 м², во сопственост на Милан Тошиќ од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 4219 за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. (31956)

Се продава дел од 2/8 (две идеални осмини) од земјоделско земјиште построено на КП број 2039, план број 10, скица број 32, на м.в. "Бегоица", ливада класа 3, која мери вкупна површина од 4201 м², по Поседовен лист бр.31, во КО Стенче сопственост на Михајловски Диме Тони и Михајловски Диме Јовица, и двајцата сопственици на по 1/8 (една идеална осмина) и двајцата од Тетово, ул. "Ј.Н.А." број 13, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" бр.61, Тетово. (31957)

Се продава земјоделско земјиште нива заведена во имотен лист број 155 за КО Мало Коњари и тоа КП.бр. 1891 м.в. "Мулојца" нива класа 3, површина 6798 м², сопственост на Јованоски Петре од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.15/28, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр.8, Прилеп. (31958)

Се продава земјоделско земјиште ниви заведена во поседовен лист број 45 за КО Гостиражни и тоа КП.бр. 1911 м.в. "Присој" шума класа 4, површина 1451 м², сопственост на Милошевски Миливој од Скопје, ул. "29 Ноември" број 64, а продажната цена изнесува 70.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено

да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр.8, Прилеп. (31959)

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели КП бр.1397 со вкупна површина од 822 м², КО Мирковци дека сопственикот на 2/4 идеален дел од наведената парцела госпоѓа Димовска Десанка продава 1/4 идеален дел од наведената парцела по цена од 270 денари за еден м². Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ги продадат на друг купувач. (31995)

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр.2696 со вкупна површина од 5178 м², КО Љуботен дека сопственикот на наведената парцела господин Младеновски Борис ја продава наведената парцела по цена од 50 денари за еден м². Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ги продадат на друг купувач. (32014)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, Кавадарци, КП-2356, план-046, скица-768, м.в. "Гуровец", кат.култура-нива, класа 2 со површина од 5491 м², во сопственост на Живорад Симоновиќ од Скопје, видно од имотен лист бр. 688 за цена од 95.500,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. (32160)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Кавадарци, КП-1884/4, м.в. "Војчев гроб", култура-нива, со површина од 2249 м², КП-1884/5, м.в. "Војчев гроб", култура-нива со површина од 2490 м², и КП 1884/6, м.в. "Војчев гроб", култура-нива со површина од 2370 м², во сопственост на Ристо Савиќ од Кавадарци, видно од поседовен лист бр.327 за цена од 227.488,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. (32162)

Се продава дел од недвижен имот на К.П. број 567/2 во КО Љубаништа на м.в. "Гуненја", нива, во површина од 300 м², купопродажна цена од 10.000,00 денари сопственост на Серафим Булевски од село Љубаништа, Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Просветители" бр.5, Охрид. (32164)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.328452 на име Исамедин Азири, ул.Серава бр.29 б, Скопје. (31877)

Пасош бр.0534472 издаден од УВР - Скопје на име Трајковски Борис, ул.Невеска бр.2/1-13, Скопје.(32687)

Пасош бр.1164515/98 издаден од УВР - Скопје на име Муарем Бакиу, с.Сарај ул.М.Тито бр.4/79, Скопје.

Пасош бр.481686/94 издаден од УВР - Скопје на име Јусуфи Насер, с.Студеничани, Скопје. (32800)

Пасош бр.1128591/98 издаден од УВР - Скопје на име Грковска Слаѓана, ул.14 та Бригада бр.9 а, Скопје.

Пасош бр.1192333/99 издаден од УВР - Скопје на име Абази Мустафа, ул.1438 бр.14 б н.Пиндија, Скопје.

Пасош бр.391997/94 издаден од УВР - Скопје на име Граица Љуљим, бул.Македонско Кос. Бриг.65, Скопје.

Пасош бр.881176 издаден од УВР - Гостивар на име Дервиши Невзат, с.Добридол, Гостивар. (32887)

Пасош бр.428058/94 издаден од УВР - Скопје на име Ејупи Решат, с.Кушопек, Скопје. (32958)

Пасош бр.934804/97 издаден од УВР - Скопје на име Северцан, Ибраимов, ул.Славеј Планина бр.287, Скопје. (32960)

Пасош бр.1204317/99 издаден од УВР - Скопје на име Спировски Тодорче, ул.С.Аљенде бр.26, Скопје.(32966)

Пасош бр.0949558 издаден од ОВР - Неготино на име Давчев Лазар, ул.Васка Калајдиска бр.59, Неготино.

Пасош бр.0783284 на име Љаунора Трепча, Дебар. Пасош бр.405444 на име Рефије Алије,

ул.Б.Ковачевски бр.4, Тетово. (32993)

Пасош на име Сељими Џемил, с.Одри, Тетово. (32994)

Пасош бр.0289449 на име Стојаноска Анета, ул.Цане Коњарец бр.10 б, Прилеп. (32995)

Пасош бр.41982 на име Муслија Сутки, ул.Б.Миладинови бр.147, Тетово. (32996)

Пасош бр.069750 на име Ибраими Рамадан, с.Чегране, Гостивар. (32997)

Пасош бр.66447 на име Јованова Слободанка, ул.Сутјеска бр.8/2, Штип. (32998)

Пасош бр.1070836 на име Газев Тамче, ул.В.Влахович бр.47/8, Радовиш. (32999)

Пасош бр.837646/96 издаден од УВР - Скопје на име Сулиман Исени, ул.Че Гевара бр.66, Скопје. (33003)

Пасош бр.819086/95 издаден од УВР - Скопје на име Хабиле Зендели, с.Љуботен, Скопје. (33017)

Пасош бр.700020/95 издаден од УВР - Скопје на име Николовски Ђобан, ул.Жегљане бр.3 б, Скопје. (33047)

Пасош бр.952143/96 издаден од УВР - Скопје на име Аница Иванова, бул.Ј.Сандански бр.76/5, Скопје.(33051)

Пасош бр.1018499/98 издаден од УВР - Куманово на име Демировски Фикрет, ул.Т.Георгиев бр.24, Куманово. (33060)

Пасош бр.612350 на име Станишевски Елица, ул.Д.Груев бр.1-18, Охрид. (33061)

Пасош бр.1089229 на име Василев Васе, ул.К.Република бр.114, Струмица. (33062)

Пасош бр.1136728 на име Селими Ведут, ул.М.Бафтиари бр.71, Тетово. (33063)

Пасош бр.395827 на име Кочоска Мирјана, ул.Г.Делчев бр.36, Струга. (33064)

Пасош бр.398604 на име Кочоски Димитар, ул.Г.Делчев бр.36, Струга. (33065)

Пасош бр.938271 на име Фетаи Бесим, с.Палатница, Тетово. (33066)

Пасош бр.997709 на име Ајвази Рефик, с.Бачишта, Кичево. (33067)

Пасош бр.0115973 на име Стоилов Зоран, ул.8 Март бр.9, Кочани. (33068)

Пасош бр.899404 на име Невена Петкова, с.Костурино бр.158, Струмица. (33069)

Чекови од тековна сметка бр.7539457 чекови од бр. 4444613 до 4444616 и од бр.4419605 до 4419607 и 4366788 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајков Трајче, Скопје. (32834)

Чекови од тековна сметка бр.05322-7 чекови бр. 1150031-1, 11500033-7, 1150040-2,1150041-0,1150042-3, 1150043-6,1154692-6,1154693-4, 1154694-2,1154695-9, 1154696-7 и 1154700-7 издадени од Инвест Банка - Скопје на име Конеска Трајана, Прилеп. (32961)

Чекови од тековна сметка бр.133114-60 чек бр.4559572, 4559574-4559578, 4559581, 4559582 на име Велков Зоранчо, ул.Брушанска бр.42, Кавадарци. (33001)

Работна книшка издадена од Скопје на име Банда Бајра, Скопје. (32814)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ивановска Маја, Скопје. (32835)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ивановска Маргарета, Скопје. (32837)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стајик Стојанка, Скопје. (32845)

Работна книшка издадена од Скопје на име Елмедин Алиевски, Скопје. (32964)

Работна книшка на име Андов Доне, Струмица.(32976)

Работна книшка на име Решилоски Муртеза, Прилеп. (32978)

Работна книшка на име Дервиши Ади, Струга. (32978)

Работна книшка на име Снегаров Перо, Охрид.(32979)

Работна книшка на име Мартин Ланг, Куманово. (32979)

Работна книшка на име Костовска Милена, Куманово. (33018)

Работна книшка на име Рахман Ибиши, Кичево.(33018)

Работна книшка на име Саздановски Златко, Битола. (33021)

Работна книшка на име Славеска Вера, Битола.(33021)

Работна книшка на име Фатмир Мурати, Куманово. (33029)

Работна книшка на име Дишлиеска Наталија, Охрид. (33029)

Работна книшка на име Пецанов Сашо, Радовиш. (33029)

Работна книшка на име Новески Горан, Охрид.(33029)

Работна книшка на име Војничолиев Бранко, Велес. (33029)

Работна книшка на име Расцаповов Јован, Гевгелија. (33040)

Работна книшка на име Павлески Александар, Прилеп. (33040)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тахир Имеровски, с.Студеничани, Скопје. (33059)

Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и диплома издадени од гим."Зеф Љуш Марку" Скопје на име Мерита Градинај, Скопје. (32849)

- Свидетелство за 7 одд. издадено од ОУ"Емин Дураку"
с.Арнакија - Скопје на име Назлије Рустеми,
с.Арнакија, Скопје. (32965)
- Свидетелство за 8 одд. на име Петковска Даниела,
Велес. (32968)
- Свидетелство за 8 одд. на име Стојанов Илија,
Д.Капија. (32969)
- Свидетелство на име Добре Георгиев, Радовиш. (32970)
- Свидетелство за 8 одд. на име Амети Ренит, Струга.
Свидетелство на име Валимира Зуба Муртиши, Струга.
Свидетелство на име Муртиши Бајрам, Струга. (32973)
- Свидетелство на име Божинов Марјан, Тетово. (32974)
- Свидетелство на име Азис Зендели, Тетово. (32975)
- Свидетелство на име Алиевски Руфат, Тетово. (33043)
- Пасош бр. 0142662, издаден од УВР - Гевгелија на
име Узунов Томчо, ул.М.Тито бр. 88, Богданци.
Свидетелство на име Гузи Аријем, Струга. (33044)
- Свидетелство на име Стојчо Трендафилов, Кочани.
Свидетелство на име Драгица Трајчева, Кочани. (33048)
- Свидетелство на име Дацев Коста, Радовиш. (33050)
- Свидетелство на име Салкоски Курталија, Струга.
Свидетелство на име Муслиоска Фетија, Струга. (33053)
- Свидетелство на име Мустафоски Јонуз, Струга. (33054)
- Свидетелство на име Фератоски Љутвија, Струга.
Свидетелство на име Бајрамоски Џеми, Струга. (33056)
- Свидетелство на име Алија Басри, Тетово. (33058)
- Индекс бр.32234 издаден од Правен Факултет - Скопје
на име Алити Фатон, Скопје. (32992)
- Индекс бр.761 издаден од Градежен Факултет Скопје
на име Шаловиќ Петар, Скопје. (33045)
- Диплома на име Ампов Васил, Винаца. (33041)
- Оглас издаден на име Димова Блага, Кавадарци.
Уверение на име Кондоска Кети, Прилеп. (33002)
- Даночна картичка бр.4030995140234 издадена од
Управа за приходи на град Скопје на име Институт за
сточарство, Скопје. (32808)
- Избирачка легитимација бр.14370129-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Шаревска
Мирјана, Скопје. (32721)
- Избирачка легитимација бр.13969809-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Алексова
Вида, Скопје. (32761)
- Избирачка легитимација бр.1433489А-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Блажева
Николина, Скопје. (32805)
- Избирачка легитимација бр.1206797-01-01 издадена од
Министерство за правда Скопје на име Велковска
Перса, Скопје. (32806)
- Избирачка легитимација бр.12062095-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Велковски
Зоран, Скопје. (32809)
- Избирачка легитимација бр.12062842-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Велковски
Петре, Скопје. (32810)
- Избирачка легитимација бр.13101248-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Анушев
Тодор, Скопје. (32820)
- Избирачка легитимација бр.13104328-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Анушевска
Голупка, Скопје. (32822)
- Избирачка легитимација бр.13103666-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Анушевска
Филимена, Скопје. (32825)
- Избирачка легитимација издадена од Министерство за
правда Скопје на име Михајловска Љубица, Скопје.
- Избирачка легитимација бр.14114823-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Јефтимија
Печеновиќ, Скопје. (32959)
- Избирачка легитимација бр.14740112-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Надежда
Илиевска, Скопје. (32962)
- Избирачка легитимација на име Топалоска
Анастасија, Битола. (32982)
- Избирачка легитимација на име Караманди Марија,
Битола. (32983)
- Избирачка легитимација бр.02712288-01-01 на име
Агуш Ајредин, центар Жупа, Дебар. (32985)
- Избирачка легитимација на име Агуш Аго, центар
Жупа, Дебар. (32986)
- Избирачка легитимација бр.1300540-А-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Димитровски
Љупчо, Скопје. (33000)
- Избирачка легитимација на име Бужевска Гордана,
Битола. (33004)
- Избирачка легитимација на име Трајановски Бранко,
Делчево. (33005)
- Избирачка легитимација бр.12835795-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Јаневски
Митре, Скопје. (33006)
- Избирачка легитимација на име Лилјана Колевска
Гудева, Струмица. (33007)
- Избирачка легитимација на име Јанев Илија,
Струмица. (33008)
- Избирачка легитимација бр.01555871-01-01 на име
Диновска Илвана, бул.Гевгелија бр.1-2/17, Гевгелија.
Избирачка легитимација бр.01558820-01-01 на име
Диновски Зоран, бул.Гевгелија бр.1-2/17, Гевгелија.
Избирачка легитимација бр.12829124-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Јаневска
Ангелина, Скопје. (33012)
- Избирачка легитимација на име Караиоска Сузана,
Гевгелија. (33013)
- Избирачка легитимација на име Караџоски Алексеј,
Гевгелија. (33014)
- Избирачка легитимација на име Живко Атанасоски,
Прилеп. (33015)
- Избирачка легитимација на име Христоска Лидија,
Прилеп. (33016)
- Избирачка легитимација бр.13696632-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Борислав
Мишев, Скопје. (33020)
- Избирачка легитимација бр.1439664А-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Наса
Ликарска, Скопје. (33024)
- Избирачка легитимација бр.14391967-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Црвенковски
Љубе, Скопје. (33025)
- Избирачка легитимација бр.14396845-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Црвенковска
Љубица, Скопје. (33027)
- Избирачка легитимација бр.13392846-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име
Влаисављевиќ Валентина, Скопје. (33042)
- Дозвола за подобранство бр.194/0550 издадена во
Битола, на име Главевска Аница, Битола. (32828)
- Намалување на влог на име Арника Зоран ДООЕЛ,
Тетово. (32841)
- Решение уп. бр.11-1749 издаден од Секретаријат за
стопанство Чаир - Скопје на име "Парис" Ејуп Камил,
Скопје. (33049)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Исар“ – Штип објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 425**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 425 е ЈП „Исар“ со седиште на ул. „Г.М. Апостолски“ бр. 37 – Штип.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјално возило камион со надградба за подигање на транспорт на контејнери од 5м³бр.1:

- кабина кратка
- вкупна должина 6890 мм – нето носивост на камион 7,6 т.
- вкупна ширина 2500 мм – мотор 4 тактен 6 цилиндри 180 ks
- макс. висина 3300 мм – мењач 6+1 брзина
- бруто тежина 15 т. – резервоар за гориво 120 л.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавна набавка („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Предмет на понудата,
- 2.2. Цена,
- 2.3. Начин на плаќање,
- 2.4. Рок и начин на испорака,
- 2.5. Услови и гаранција на понуденото основно средство,
- 2.6. Рок и важност на понудата,
- 2.7. Гаранција за квалитет на возилото,
- 2.8. Други комерцијални услови.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 3.1. Извод од судска регистрација на дејноста;
- 3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет;
- 3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција);
- 3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста

4. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОЈ ПОНУДУВАЧОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ТРЕБА ДА ГО ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 4.1. Список на главни испораки на стока во последните 3 години.
- 4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 30 поена
- начин на плаќање 30 поена
- цена 20 поена
- рок на испорака 5 поена
- услови на гаранција 5 поена
- техничка способност 5 поена

ЈП „Исар“ како набавувач има право да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рокот на доставување на понудата изнесува 30 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите согласно член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да е заверен и потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите согласно со член 52 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Г. М. Апостолски“ бр. 37, да се предадат во архивата на ЈП „Исар“ – Штип.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.11.1999 год. во 9⁰⁰ часот во просториите на ЈП „Исар“ – Штип.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување на понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР 01-90/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-90/99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: Струјни и напонски мерни трансформатори во се према тендер документација.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“

- 2.1. Трансформаторите се за Подружница „Електропренос“ Скопје.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.
- 3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и фиксна вкупна цена на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство) на паритет (нагласен во понудата) ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.
- 3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардот во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ на финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена 40 поени,

5.2. Начин на плаќање – 20 поени,

5.3. Рок на испорака – 10 поени,

5.3. Квалитет – 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секое понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.10.1999 година во 10,00 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9 Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1 секое работен ден од 8.00 до 9.30 часот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11-204/32

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална политика, бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок IX, 91000 Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Избор на најповолен понудувач за набавка на пакет-опрема за новороденчиња со содржина дадена во спецификацијата.

1.3. Производите треба да бидат изработени од вид на материјал, димензии и квалитет според спецификацијата која може да се подигне на адреса означена во точка 1.1.

1.4. Понудата треба да се однесува на целата содржина на пакет-опремата.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

а) име, адреса и седиште на понудувачот,

б) понудата треба да ја содржи цената на целата содржина на пакет-опремата со пресметани транспортни трошоци, како и вкупната цена на целата набавка,

в) начин на плаќање,

г) рок на испорака.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

3.1. Предмет на набавка се 13.000 пакети годишно со динамика на месечна испорака франко одделенијата на Министерството за труд и социјална политика што ќе биде прецизирано во спецификацијата. Со понудата понудувачите задолжително треба да достават еден примерок од спакувана пакет-опрема запечатена во кутија со назначена адреса.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена на чинење 40 бода

4.2. Квалитет 20 бода

4.3. Рок на испорака 20 бода

4.4. Начин на плаќање 10 бода

4.5. Естетски и функционални карактеристики 10 бода

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секое критериум.

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

5.2. Документ за финансиски бонитет од Завод за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

5.3. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од суд во оригинал или копија заверена од нотар.

5.4. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

5.5. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е до денот и часот на отворање на понудата.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки преку пошта или архивата на набавувачот.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за труд и социјална политика Сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок IX 91000 – Скопје.

6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и нема да бидат изработени според барањето за прибирање на понуди, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

6.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.X.1999 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за труд и социјална политика, бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок IX.

6.7. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 223-103 или 223-106.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 40/99

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ б.б. 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Конфекционирање на зимски ветровки за полиција 4000 парчиња, предвидени со Уредба за униформи („Сл. весник на РМ“ бр. 20/98). Основниот материјал и амблемите ги обезбедува МВР, а помошниот материјал и конфекционирањето го обезбедува конфекционерот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена на артиклите, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметан данок на промет.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

5. Гаранција за квалитет.

III. Придружната документација, која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да се приложи.

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверен од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– квалитет	30 поени
– цена	30 поени
– начин на плаќање	20 поени
– рок на испорака	20 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

– Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање..

– Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

– Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

– Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 22.10.1999 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите.

– Со понудите, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

– Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

– Дополнителни појаснувања и спецификацијата можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/388

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

2. Предмет на набавката:

2.1. Средства за опремување на кујна во ресторан со монтажа, по Прилог бр. 1 и 2.

Испораката и монтажата на бараните средства е во Скопје.

Потребните количини, видови, димензии и други потребни елементи на бараните средства дадени се во Прилозите бр. 1 и 2 кои може да се видат и добијат во Министерството за одбрана ул. „50 Дивизија“ бр. 22 – Скопје, соба 6 и 8.

Бараните средства мора во потполност да ги исполнуваат техничките карактеристики на производителот. Можност за поделба на набавката.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

Постапката на отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата

– име, адреса и седиште на понудувачот,

– цена на средствата,

– начин и услови на плаќање,

– рок на испорака со монтажа,

– проспекти – каталози за средствата што се нудат.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

– извод од регистрација на дејноста,

– документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

– изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај“ како и бројот на Отворениот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и во времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

– цена на средствата	40 %
– квалитет	40 %
– рок на испорака со монтажа	10 %
– начин на плаќање	10 %

Јавното отворање на понудите во присуство на овластените претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 21.10.1999 година со почеток во 10,00 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/389

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

2. Предмет на набавката:

2.1. Грав во зрно, сорта „Тетовец“ реколта 1999 50.000 кгр.

Испораката на бараниот производ е до Скопје, Штип и Битола.

Бараниот производ мора во потполност да ги исполнува условите предвидени во Правилникот за свежиот зеленчук, овошјето и пектинските препарати, реколта 1999 година и истиот мора да биде калибриран.

Можност за поделба на набавката.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кој вршат стопанска дејност.

Постапката на отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата,

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена со пресметан данок на промет,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај ностар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај“ како и бројот на Отворениот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и во времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

– цена на производите	40%
– квалитет	40%
– рок на испорака	10%
– начин на плаќање	10%

Јавното отворање на понудите во присуство во присуство на овластените претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 21.10.1999 година со почеток во 12.00 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119

Министерство за одбрана

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП „Македонски Шуми“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-П/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски Шуми“, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А, Скопје.

Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на следните теренски возила:

- Две теренски возила УАЗ 31512 – ТЕНТ
- Четири теренски возила УАЗ 31514 со метален кров
- Едно теренско возила УАЗ 3153 со метален кров
- Едно теренско возила УАЗ 31604-010-013 цип 4x4.

- 1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавни набавки.
- 1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.
- 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**
- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена изразена во денари како и вкупна цена за целата количина на набавката (со сите давачки во согласност со член 54 став 3, од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство).
- 2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот.
- 2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.
- 2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната количина на набавката.
- 2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена.
- 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
- 3.1. Понудувачот треба да приложи:
- 3.2. Извод од регистрацијата на дејноста.
- 3.3. Документ за бонитетот од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е воведена постапка за стечај, ликвидација
- 3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.
- 3.6. Список на главни извршени работи, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.
- 3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот.
- 3.8. Горенаведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.
- 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**
- 4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:
 - цена 30 поени,
 - квалитет 30 поени,
 - начин на плаќање 20 поени,
 - рок за извршување на набавката 20 поени.
- 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**
- 5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.
- 5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.
- 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:
 - ЈП „Македонски Шуми“ ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А, Скопје.
- 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**
- 6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.
- Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на ЈП „Македонски Шуми“, на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А-Скопје, во присуство на овластените претставници.
- Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/115-060.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП „Македонски Шуми“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-П/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски Шуми“, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А, Скопје. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на следните теренски возила:
 - Седум теренски возила Лада-Нива 1.4 / 4 × 4
- 1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавни набавки.
- 1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.
- 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**
- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена во денари како и вкупна цена за целата количина на набавката (со сите давачки во согласност со член 54 став 3, од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство).
- 2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот.
- 2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.
- 2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната количина на набавката.
- 2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена.
- 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
- 3.1. Понудувачот треба да приложи:
- 3.2. Извод од регистрацијата на дејноста.
- 3.3. Документ за бонитетот од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е воведена постапка за стечај, ликвидација.
- 3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.
- 3.6. Список на главни извршени работи, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.
- 3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот.
- 3.8. Горенаведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.
- 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**
- 4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:
 - цена 30 поени,
 - квалитет 30 поени,
 - начин на плаќање 20 поени,
 - рок за извршување на набавката 20 поени.
- 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**
- 5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.
- 5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.
- 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

Јавно претпријатие „Македонски Шуми“ ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А, Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на ЈП „Македонски Шуми“, на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 А-Скопје, во присуство на овластените претставници.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/115-060.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец септември 1999 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	Гранка	Основица
0101	Електростопанство	9.513
0102	Производство на јаглен	3.730
0105	Производство на нафтени деривати	8.224
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	5.980
0108	Производство на руда од обоени метали	7.773
0109	Производство на обоени метали	9.290
0110	Преработка на обоени метали	4.834
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.097
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.633
0113	Металопреработувачка дејност	5.197
0114	Машиноградба	7.069
0115	Производство на сообраќајни средства	4.287
0117	Производство на електрични машини и апарати	6.651
0118	Производство на базни хемиски производи	5.437
0119	Преработка на хемиски производи	9.097
0120	Производство на камен, чакал и песок	6.333
0121	Производство на градежен материјал	11.166
0122	Производство на режана граѓа и плочи	2.900
0123	Производство на финални производи од дрво	3.496
0124	Производство и преработка на хартија	5.940
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	4.510
0126	Производство на готови текстилни производи	3.935

0127	Производство на кожа и крзно	2.295
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	2.708
0130	Производство на прехранбени производи	8.010
0131	Производство на пијалаци	9.685
0132	Производство на добиточна храна	7.456
0133	Производство и преработка на тутун	7.566
0134	Графичка дејност	5.127
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	5.220
0139	Производство на разновидни производи	8.373
0201	Земјоделско производство	5.652
0202	Земјоделски услуги	8.112
0203	Рибарство	3.977
0300	Шумарство	5.091
0400	Водостопанство	5.740
0501	Високоградба	4.436
0502	Нискоградба и хидроградба	5.440
0503	Инсталатер. и завршни работи во град.	5.061
0601	Железнички сообраќај	6.459
0604	Воздушен сообраќај	11.590
0605	Друмски сообраќај	5.138
0606	Градски сообраќај	5.663
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	9.089
0701	Трговија на мало	5.438
0702	Трговија на големо	10.785
0703	Надворешна трговија	6.725
0801	Угостигелство	5.605
0802	Туристичко посредување	5.676
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5.953
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	5.068
1001	Уредување на населби и простори	5.928
1002	Станбена дејност	9.662
1003	Комунална дејност	6.725
1101	Банкарство	11.244
1102	Осигурување на имоти и лица	12.789
1103	Услуги во областа на прометот	9.547
1104	Проектирање и сродни технички услуги	5.415
1105	Геолошки истражувања	6.762
1106	Истражувачко развојна работа (освен научна истражувачка)	7.612
1109	Деловни услуги	7.436
1201	Образование	6.094
1202	Научно-истражувачка дејност	6.763
1203	Култура, уметност и информации	6.182
1204	Физичка култура и спорт	5.385

1301	Здравствена заштита	6.621
1302	Општествена заштита на деца и младина и социјална заштита	5.161
1401	Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	6.716
1402	Самоуправни интересни заедници	7.132
1403	Здруженија	9.297
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	9.485

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец септември 1999 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.700 денари.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1605. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 4. до 10.X.1999 година.	3233
1606. Одлука за давање на согласност на излезната рафинериска цена на одделни нафтени деривари	3233
1607. Одлука за изработување на пригодни ковани пари по повод 2000 години од почетоките на Христијанството.	3233
1608. Одлука за продажба на објект сопственост на Република Македонија	3234
1609. Одлука за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Крива Паланка и Ранковце.	3234
1610. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на користење на средства од надоместокот што се плаќа за користење на уредите и услугите на контролата на летање во воздушниот сообраќај-прелети.	3234
1611. Одлука за распишување Оглас за именување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје и Тетово	3235
1612. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3235
1613. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3235
1614. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3238
1615. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3239
1616. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3239

1617. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3239
1618. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3240
1619. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3240
1620. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	3241
1621. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3242
1622. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3242
1623. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3242
1624. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3242
1625. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3242
1626. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3243
1627. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3243
1628. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3243
1629. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3243
1630. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3244
1631. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3244
1632. Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата	3244
1633. Решение за изменување на решението за утврдување на видот на штетниот дивеч и висината на паричната награда	3244
Објава за бришење од Регистарот на доработувачи на семенски материјал	3245
1634. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 120/99 од 15 септември 1999 година	3245
1635. Обрасци број 22 и 23 од Државната изборна комисија	3247
1636. Листа на кандидати за избор на претседател на Република Македонија	3249
Исправка од Државната изборна комисија на обрасците 19, 20 и 23	3250
Објава за платата по работник која претставува основица за пресметување на даноките и придонесите од плата за месец септември 1999 година.	3263
Објава за просечната месечна нето плата во Републиката за месец септември 1999 година.	3264